



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата, огласи и продажба бр. 1032-900880.

Среда, 11 јули 1952 година

БЕЛГРАД

БРОЈ 41

ГОД. VIII

плата за 1952 година изнесува 1000 динари, а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28 010.

492.

Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на ФНРЈ, а со цел да се примени правилно законот, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛ. 6 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ АМНСТИЈА И ПОМИЛОВАЊЕ

Во членот 6 од Законот за давање амнестија и помиловање е определено дека молбата за помиловање може да се повтори дури по истекот на една година од денот на донесеното решение по поранешната молба а за делата за кои изречената казна изнесува преку 10 години лишение од слобода со присилна работа односно сега со строг затвор, дури по истекот на две години од донесеното решение по поранешната молба за помиловање.

Овој пропис треба да се разбере така што сроковите определени во овој член да се сметаат од последниот акт со кој е одлучено за молбата за помиловање па било тој акт да е донесен по поединечни молби за помиловање во форма на одлука, било да е донесен во форма на Указ за помиловање осудени лица.

С. бр. 1242
22 јули 1952 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Презедател,
Миле Перуничкиј, с. р. др Иван Рибар, с. р.

493.

Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на ФНРЈ, а со цел да се примени правилно законот, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛ. 87 СТ. 7 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Во членот 87 ст. 7 од Законот за државните службеници е определено дека на службеник не може да му се откаже службата додека отсутствува поради болест односно поради лекување и опоравок.

Како болест која претставува пречка за отказ на службата по чл. 87 ст. 7 од споменатиот закон треба да се смета таква болест која трае подолго од 7 дена. Спрема тоа, на службеник кој отсутствува поради болест односно поради лекување и опоравок помалу од 7 дена може да му се даде отказ.

С. бр. 1243
22 јули 1952 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Презедател,
Миле Перуничкиј, с. р. др Иван Рибар, с. р.

494.

Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, на предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансите на ФНРЈ, издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО ЗА ВРЕМЕ НА КОРИСТЕЊЕ ГОДИШЕН ОДМОР

1. Точ. 1 ст. 1 од Наредбата за повластите во угостителството за време на користење годишен одмор („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/52) се менува и гласи:

„Право на попуст од продавните цени на пансионските угостителски услуги во пансионските угостителски дуќани на државните и задружните угостителски претпријатија, во одморалиштата на синдикалните органи, на државните стопански претпријатија и надлештва, на Југословенската народна армија, на Управата на државната безбедност, на Народната милиција и во ученичките и младинските одморалишта во туристичките места имаат следните лица:

- а) работниците и службениците на претпријатијата, установите и надлештвата што се членови на Сојузот на синдикатите на Југославија, а по постоењите прописи здобиле право на користење платен годишен одмор, како и членовите на синдикатите на Слободната Територија на Трет — државјани на Федеративна Народна Република Југославија;
- б) припадниците на Југословенската народна армија, на Управата на државната безбедност и на Народната милиција;
- в) студентите на универзитетите и високи школи;
- г) личните и фамилијарните пензионери.

Правото на попуст го имаат и членовите на поблиската фамилија на лицата споменати во претходниот став. Право на попуст нема брачен другар што се занимава со приватна дејност како со постојано занимање (занаетчи, лекари, адвокати и др.)“.

2) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1980
6 август 1952 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Го застапува Министерот на финансите
на ФНРЈ,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,
Светозар Букминовиќ, с. р.

495.

Врз основа на чл. 31 од Законот за планското управување со народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОБВРСКАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ДА КУПУВААТ, ЧУВААТ И ПРОДАВААТ СТОКИ ПО БАРАЊЕ ОД УПРАВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ

1. Стопанските претпријатија што ќе ги определи Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ се должни по барање од Управата за материјални резерви во своето име и за своја сметка да купуваат, чуваат и продаваат стоки од определен вид, количина и квалитет во висина на кредитот што им го одобрува и обезбедува за таа цел Управата за материјални резерви при Народната банка на ФНРЈ.

2. Стопанските претпријатија се должни да имаат постојано на складиште количини стоки од определен вид и квалитет во висина на одобренот кредит во смисла на точ. 1 од ова решение.

3. Управата за материјалните резерви е должна да му обезбеди на претпријатието кредит при Народната банка на ФНРЈ за набавка на стоките и да му ги надокнади сите трошкови околу купувањето, чувањето и продавањето на стоките.

4. Ако претпријатието ги продава стоките по налог од Управата за материјалните резерви, по цените според условите на пазарот и поради тоа претрпи губиток, Управата за материјални резерви ќе ја надокнади на претпријатието евентуалната разлика помеѓу набавната и продавната цена доколку продавната цена е пониска.

5. Ако претпријатието по налог од Управата за материјални резерви ќе продаде стоки по цените што се пониски од оние што им одговараат на условите на пазарот, Управата за материјални резерви ќе му ја надокнади на претпријатието евентуалната разлика помеѓу определената намалена продавна цена и цената што би ја постигнало претпријатието според условите на пазарот.

6. За работните односи што се засниваат врз прописите од ова решение Управата за материјалните резерви и стопанските претпријатија склучуваат писмен договор.

7. Управата за материјални резерви има право да врши контрола на работењето на претпријатијата во врска со купувањето, чувањето и продавањето на стоките по ова решение.

8. Споровите околу склучувањето на договорите ги решава Државната арбитража.

9. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 2626

26 јули 1952 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маџнал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

496.

Врз основа на чл. 93 од Законот за Народната милиција пропишувам

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИСПИТИТЕ ЗА ЧИНОВИ НА ОФИЦЕРИТЕ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА

Член 1

Во чл. 2 од Правилникот за испитите за чинови на офицерите на Народната милиција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/49) третиот став се менува и гласи:

„Комисијата се состои од: претседател, втор член и член испитувач. На членовите на комисијата им се определуваат заменици.“

Член 2

Во членот 11 ст. 1 место зборот „секретарот“ се става зборот „комисијата“.

Во чл. 11 ст. 3 се исфрлуваат зборовите „и секретарот“.

Член 3

Во членот 12 ст. 2 место зборот „секретарот“ се ставаат зборовите „вториот член“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

20 јуни 1952 година

Белград

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранковиќ, с. р.

497.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за склучување договори во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 103/46), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ИСПОРАЧКА НА ОГРЕВ (ДРВО И ЈАГЛЕН) ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА

1. Трговските претпријатија што склучиле со производителите договори за испорачка на огревно дрво, црн јаглен и лигнит за широка потрошувачка можат да бараат измена на односните договори во поглед на договорените количини и цените.

2. Трговското претпријатие — купувачот може да го постави барањето за измена на склучениот договор во смисла на точ. 1 од оваа наредба најдоцна во рок од десет дена од влегувањето во сила на оваа наредба.

Барањата за измена на договорите поставени по истекот на рокот од претходниот став немаат дејствие.

3. Ако по барањето за измена на договорот не ќе се сложат продавачот и купувачот, склучениот договор престанува да важи.

4. Оваа наредба влегува во сила одма.

Бр. 1941

5 август 1952 година

Белград

Го застапува Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

498.

Врз основа на чл. 43 од Уредбата за звањата и платите на службениците во здравствената служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), а во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам

НАПАТСТВО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАПАТСТВОТО ЗА ПРЕВОДЕЊЕТО НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕНАТА СТРУКА НА НОВИ ЗВАЊА И ПЛАТИ

1 Во Напатствието за преводене на службениците од здравствената струка на нови звања и плати („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/52) ставот 1 од точ. 7 се менува и гласи:

„При распоредувањето на службениците во звањата фармацевт-специјалист, санитарен хемичар-специјалист, санитарен инженер-специјалист и лекар-

специјалист во определени платни разреди, комисијата за преведување треба да ја земе во обзир и одредбата на чл. 14 ст. 1 од новата уредба по која што службениците во звањата фармацевт, санитарен хемичар, санитарен инженер и лекар се унапредуваат во непосредно виши платен разред кога ќе положат испит за специјалноста. Оваа одредба треба да се разбие така што на овие службеници вкмето проведено во платниот разред што го имале пред ова унапредување да им се смета за натамошното напредување.

2. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 9180

16 јули 1952 година

Белград

Го застапува Министерот на Владата
на ФНРЈ

Претседателот на Советот за народно здравје
и социјална политика,

Министерот на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за наука и култура,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

Согласен,

Потпретседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт на Владата
на ФНРЈ,

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

499.

Врз основа на точ. 1 од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА МАЛО НА БРАШНОТО И ЛЕБОТ

1. За брашното и лебот се определуваат следни намалени единствени продавни цени на мало во слободна продажба:

	Динари за 1 кг
а) пченично брашно типот 90% мелење во житородните реони	27—30
во други реони	31—32
б) пченично брашно типот 76—16% мелење во житородните реони	32—35
во други реони	39—41
в) леб од пченично брашно типот 90% мелење во житородните реони	26—28
во други реони	29—30
г) леб од пченично брашно типот 76—16% во житородни реони	30—33
во други реони	37—38

Цените на брашното и лебот во рамките на цените од претходниот став за поодделни места ќе ги определи претседателот на стопанскиот совет на владата на народната република.

2. За пченично брашно од други типови мелење и брашно од други видови жита, како и за леб од пченично брашно од други типови мелење или од мешано брашно од други видови жита и пченка, продавните цени на мало во слободната продажба ќе ги определи претседателот на стопанскиот совет на владата на народната република во паритет според цените од точ. 1 на ова решение.

3. Трговските претпријатија на мало, претпријатијата за печење леб и пекарските дуќани ги покриваат своите трошкови околу набавката и продажбата

на брашното и лебот, како и н трошковите за печење леб од разликата помеѓу определените продавни цени на мало во слободната продажба и набавните цени.

4. За запасите на брашно и леб затечени на денот на влегувањето во сила на ова решение трговските претпријатија, претпријатијата за печење леб и пекарските дуќани имаат право на надокнада на разликата во цената настаната со намалувањето на цените.

Поблиско напатствие за надокнадата од претходниот став ќе се пропише одделно.

5. Ова решение ќе се применува од 6 август 1952 година на кој ден престануваат да важат досегашните прописи за определување единствените цени на мало на брашното и лебот.

Бр. 1684

1 август 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

500.

Врз основа на точ. 1 од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА МАЛО НА МАСТА И ШЕКЕРОТ

1) За маста и шекерот се определуваат следни намалени единствени цени на мало во слободната продажба:

	Динари за 1 кг
а) маст, и тоа:	
во производните реони	180
во други реони	190
б) шекер, и тоа:	
во кристал	145
во коцка	170

2) Продавните цени на мало за зејтинот за јадење ќе ги определува претседателот на стопанскиот совет на владата на народната република во паритет според цените на маста определени во точ. 1 на ова решение.

3) Трговските претпријатија на мало ќе ги покриваат трошковите на набавката и на продажбата на маста, на зејтинот за јадење и на шекерот од разликата помеѓу набавните цени и продавните цени определени со ова решение.

4) За запасите на маст, на зејтин за јадење и на шекер затечени на денот на влегувањето во сила на ова решение трговските претпријатија имаат право на надокнада на разликата во цената настаната со намалувањето на цените.

Поблиско напатствие за надокнадата од претходниот став ќе се пропише одделно.

5) Ова решение ќе се применува од 6 август 1952 година, на кој ден престануваат да важат досегашните прописи за определување единствените продавни цени на мало на маста, на зејтинот за јадење и шекерот

Бр. 1687

1 август 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

501.

Врз основа на точ. 1 од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр 39/52) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА МАЛО НА ТУТУНОТ И ТУТУНСКИТЕ ПРЕРАБОТКИ

1) За тутун, тутунски преработки и цигар-папир се определуваат следните единствени продавни цени за мало во слободната продажба, и тоа:

а) Цигариња	Динари за 20 цигариња
„Мистра“ — — — — —	75
„Дрина“ — — — — —	60
„Македонија“ — — — — —	60
„Квирнер“ — — — — —	60
„Оглед I, IV“ — — — — —	60
„Морави“ — — — — —	45
„Планица“ — — — — —	45
„Опатија“ — — — — —	45
„Оглед II, V, VI“ — — — — —	45
„Сутјеска“ — — — — —	40
„Зета“ — — — — —	38
„Оглед III“ — — — — —	38
„Ибар“ — — — — —	30
„Драва“ — — — — —	26
„Сава“ — — — — —	20
Колекција цигариња за една кутија од 80 парчиња — — — — —	500

б) Цигари	Динари за една цигара
„Операс“ — — — — —	16
„Трабуко“ — — — — —	13
„Порторико“ — — — — —	7
Кратки домашни — — — — —	5

в) Тутун	Динари за 1 кг
„Требињад“ — — — — —	5.000
„Зетски“ — — — — —	1.800
За лула — — — — —	650
За лула екстра — — — — —	1.600
За цвакање — — — — —	650

г) Бурмут	Динари за 1 кг
	400

д) Цигар-папир	Динари за 1 книшка од 30 личиња
	6

Овие цени важат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

2) За запасите на тутун и тутунски преработки затечени на денот на влегувањето во сила на ова решение трговските претпријатија, угостителските претпријатија и дуќани имаат право на надокнада на разликата во цената настаната со намалувањето на цените.

Поблиско напатствие за надокнадата од претходниот став ќе се пропише посебно.

3. Ова решение ќе се применува од 4 август 1952 година на кој ден престануваат да важат досегашните прописи за определување единствените продавни цени на мало на тутунот, тутунските преработки и цигар-папир.

Бр. 1689
1 август 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

502.

Врз основа на точ. 4 од Решението за намалување единствените продавни цени на мало на брашното и лебот и точ. 4 од Решението за намалување единствените продавни цени на мало на маста и шеќерот пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА НАДОКНАДА НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА БРАШНОТО, ЛЕБОТ, МАСТА, ЗЕЛТИНОТ ЗА ЈАДЕЊЕ И ШЕЌЕРОТ НАСТАНАТИ ПОРАДИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ

1) Трговските претпријатија на мало (државните, задружните и на општествените организации), претпријатијата за печење леб и пекарските дуќани, при кои ќе се затечат на 6 август 1952 година запаси на брашно (пченично и ржено), леб, маст, зејтин за јадење и шеќер имаат право на надокнада (регрес) на разликите што настанале поради намалувањето на цените врз основа на Решението за намалување единствените продавни цени на мало на брашното и лебот и Решението за намалување единствените продавни цени на мало на маста и шеќерот.

2) Надокнадата претставува разлика помеѓу износот што се добија кога ќе се пресметаат затечените запаси по порано определените единствени цени и износот што се добија кога ќе се пресметаат затечените запаси по цените определени со Решението за намалување единствените продавни цени на мало на брашното и лебот и со Решението за намалување единствените продавни цени на мало на маста и шеќерот.

Вака пресметаната разлика се одобрува на текущата сметка на претпријатието на терет на сметката бр. 800.484 — Разлика на намалувањето на цените на основните прехранбени производи.

3) Во поглед на пописот на затечени запаси, поднесувањето на барањата за регрес и одобрувањето на регресот ќе се применуваат прописите од Напатствието за пресметка, уплата и за регрес на разликите настанати поради изменувањето на цените на стоките затечени во трговската мрежа и поради изменувањето цените на услугите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/51).

4) Ова напатствие ќе се применува од 6 август 1952 година.

Бр. 1686
1 август 1952 година
Белград

Го застапува Министерот на финансите
на ФНРЈ,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

503.

Врз основа на точ. 3 од Решението за надокнада (регрес) на разликите во цената на шеќерот за претпријатијата на прехранбената индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52) пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА НАДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА ШЕЌЕРОТ УПОТРЕБЕН ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Претпријатијата на прехранбената индустрија можат да поднесуваат регресни барања врз основа на продадените количини овошни преработки и тоа:

	Динари
за 1 кг мармалад — — — — —	22
за 1 кг џем — — — — —	26
за 1 кг компот — — — — —	8
за 1 кг кандирано овоштие — — — — —	32
за 1 кг слатко — — — — —	30
за 1 кг овошно желе — — — — —	26
за 1 кг засладен овошен сируп — — — — —	26
за 1 кг пире од јаболки — — — — —	6

2. Регресното барање претпријатијата од точ. 1 го поднесуваат до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која имаат текука сметка. Со регресното барање поднесуваат пресметка на регресот, кон која ги приложуваат продавните фактури во кои мораат задолжително да бидат специфицирани видовите на овошни преработки и означени нето количините на тие преработки во килограми, како и доказ дека испораката е извршена.

3. Народната банка на ФНРЈ откако ќе ја провери точноста на пресметката врз основа на документацијата приложена кон барањето за регрес, ќе го одобри износот на регресното барање на терет на сметката бр. 800.500.

4. Претпријатијата од точ. 1 се должни да им ги дадат на овластените органи на Народната банка на ФНРЈ и на другите надлежни органи сите потребни податоци во врска со проверувањето на исправноста на поднесените регресни барања.

5. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1707

29 јули 1952 година

Белград

Го застапува Министерот на
финансите на ФНРЈ,
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

504.

Врз основа на точ. 2 од Решението за намалување единствените продавни цени на мало на тутуот и тутунските преработки, пропнувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА НАДОКНАДА НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА ТУТУНОТ И ТУТУНСКИТЕ ПРАБОТКИ НАСТАНАТИ ПОРАДИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ

1. Трговските претпријатија на мало, угостителските претпријатија и угостителските дуќани при кои ќе се затечат на 4 август 1953 година запаси на тутун и тутунски преработки имаат право на надокнада (регрес) на разликите што настанале поради намалувањето на цените врз основа на Решението за намалувањето на единствените продавни цени на мало на тутунот и тутунските преработки.

2. Надокнадата претставува разлика помеѓу износот што се добија кога ќе се пресметаат затечените запаси по порано определените единствени цени и износот што се добија кога ќе се пресметаат затечените запаси по цените определени со Решението за намалување единствените продавни цени на тутунот и тутунските преработки.

Вака пресметаната разлика се одобрува на текуката сметка на претпријатијата на терет на сметката бр. 800.485 — Разлика на намалувањето цените на тутунот.

3. Во поглед на пописот на затечените запаси, поднесувањето на барањата за регрес и одобрувањето на регресот ќе се применуваат прописите на Напатствието за пресметка, уплата и за регресот на разликите настанати поради изменувањето цените на стоките затечени во трговската мрежа и поради изменувањето цените на услугите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/51).

4. Ова напатствие ќе се применува од 4 август 1952 година.

Бр. 1690

1 август 1952 година

Белград

Го застапува Министерот на
финансите на ФНРЈ,
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

505.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за слободна продажба и цените на стоките за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУВАЊЕ СО ОГРЕВ

1. Се укинува обезбеденото снабдување на потрошувачите со огрев (со дрво и јаглен).

Од денот на влегувањето во сила на ова решение државните трговски претпријатија за трговија со огрев ќе го продаваат дрвото и јагленот по слободно формираните цени.

Потрошувачите можат да купуваат огрев и на индустриски бонови со попуст од 80% од продавната цена.

2. Државните трговски претпријатија за трговија со огрев се должни да извршат во рок од 10 дена по влегувањето во сила на ова решение конечна пресметка на надокнадата (регресот) на разликата помеѓу слободно формираните цени и пониските цени по кои го продавале огревет врз основа на потрошувачките карти за огрев („К“-карти).

3. Ова решение ќе се применува од 2 август 1952 година, на кој ден престанува да важи Решението за снабдувањето со огрев („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/52).

Бр. 1691

1 август 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

506.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за слободна продажба и цените на стоките за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51), а во врска со Решението за укинување на обезбеденото снабдување со огрев, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ЕДНОКРАТНА НАДОКНАДА ЗА НЕИСКОРИСТЕНИТЕ ПОТРОШУВАЧКИ КАРТИ ЗА ОГРЕВ

1. На лицата на кои во смисла на Решението за снабдувањето со огрев („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/52) им се издадени нови карти за обезбедено снабдување со огрев (со дрво и јаглен) по пониските цени ќе им се издаде еднократна надокнада за неискористените потрошувачки карти за огрев („К“-карти) според прописите од ова решение.

2. Еднократната надокнада изнесува за цела неискористена потрошувачка карта за огрев („К“-карта) 800 динари, односно 400 динари за неискористен бон за дрво и 400 динари за неискористен бон за јаглен.

Оваа надокнада ќе се исплатува во индустриски бонови.

3. За да се оствари еднократната надокнада на сите потрошувачи што имаат право на обезбедено снабдување со огрев во смисла на прописите од Решението за снабдувањето со огрев ќе им се изда-

дат нови („К“-карти) на начинот пропишан со тоа решение.

4. Надокнадата во смисла на ова решение ќе ја издаваат:

а) на лицата во работен (службенички) однос претпријатијата, надлештвата и установите преку исплатните благајни;

б) на другите лица здруженијата на инвалидите, здруженијата на пензионерите и други организации што ќе ги определи советот за стопанството на народниот одбор на околијата (градот) во согласност со филијалата на Народната банка на ФНРЈ.

Надокнадата се исплатува по списоци на имателите на неискористени „К“-карти односно неискористени бонови за дрво односно за јаглен.

Требувањето на индустриските бонови, поради исплата на надокнадата, ќе го вршат претпријатијата, надлештвата и другите организации кај филијалите на Народната банка на ФНРЈ врз основа на список на имателите на неискористени „К“-карти односно на неискористени бонови.

5. Надокнадата по ова решение се исплатува на терет на сметката бр. 800499 — „Разлики на цените кај огревот“.

6. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1692

1 август 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

507.

Врз основа на точ. 2 од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ ОГРЕВ НАМЕНЕТ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА

1) Во внатрешниот железнички, поморски и речни сообраќај возаринските ставови за превозење огревно дрво, црн јаглен и лигнит се намалуваат за 75% од редовните тарифи.

2) Намалените тарифни ставови од претходната точка важат само за превозење огревно дрво, црн јаглен и лигнит што се наменети за широка потрошувачка.

3) Ова решение ќе се применува од 6 август 1952 година.

Бр. 1693

1 август 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

508.

Врз основа на Решението за укинување на обезбеденото снабдување со огрев и Решението за намалувањето на тарифните ставови за превозење огревно дрво, црн јаглен и лигнит наменет за широка потрошувачка, а во согласност со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАДОКНАДА (РЕГРЕС) 75% ОД ИЗНОСОТ НА ТРОШКОВИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ЗАПАСИТЕ НА ОГРЕВ ВО ДРЖАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ТРГОВИЈА СО ОГРЕВ

1. Државните претпријатија за трговија со огрев имаат право на надокнада (регрес) 75% од износот

на платените трошкови за превоз во железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај, од утоварната станица на продавачот до истоварната станица на купувачот, на запасите на огрев (огревно дрво, црн јаглен и лигнит) што се затекнале кај нив на 2 август 1952 година, како и за количините на огрев затечени на пат за кои се платени трошковите за превоз заклучно до 5 август 1952 година.

2. За да го остварат правото на надокнада по точ. 1 од ова решение, државните претпријатија за трговија со огрев ќе ги поднесат на филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која имаат текука сметка, регресно барање со следни податоци:

а) за запасите на огрев што се затекнале кај нив на 2 август 1952 година, како и за количините на огревот затечен на пат, за кој се платени трошковите за превоз заклучно до 5 август 1952 година.

Овие податоци мораат да се дадат одвоено по количината и по вредноста, и тоа одделно за огревно дрво, одделно за црн јаглен и одделно за лигнит;

б) за платените трошкови за превоз во железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај на запасите на огрев од претходниот став. Овие трошкови претпријатието ќе ги утврди така што од товарните листови и слични документи — по кои набавките на огревот од 1 јануари до 6 август 1952 година се платени и пресметани трошковите за превоз на огревот од утоварната станица на продавачот (производителот) до истоварната станица на купувачот (трговското претпријатие) — ќе ги утврди просечните трошкови за превоз за единица на мера на огревот т.е. за 1 м³ огревно дрво односно за една тона црн јаглен и за една тона лигнит. Износот што ќе се добие со применувањето на вака утврдените просечни трошкови за превоз на запасите на огрев утврдени по претходниот став — претставува вкупен износ за плаќање на трошковите за превоз на запасите на огрев.

3. Надокнадата по ова решение се одобрува на терет на сметката бр. 800499 — „Разлика на цените кај огревот“.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1942

5 август 1952 година

Белград

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ,

Министерот на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за индустрија и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

509.

Врз основа на чл. 63 од Уредбата за определување и превозење на пензиите и инвалидните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИСПЛАТА НА ДЕЛ ОД ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ЛИЧНИ И ФАМИЛИЈАРНИ ПЕНЗИИ И ИНВАЛИДНИИ ВО БОНОВИ ЗА КУПУВАЊЕ ИНДУСТРИСКИ СТОКИ СО ПОПУСТ ОД 80%

1) На уживателите на лични и фамилијарни пензии и инвалидни ил се исплатува 27% од тие принадежности во бонови за купување индустриски стоки со попуст од 80%.

Боновите за купување индустриски стоки со попуст од 80% се пресметуваат во парична вредност од 4 динари по единица.

2) Наматствија и објасненија за начинот на исплатата на делот од припадностите на пензиите и инвалидните во бонови ќе донесува, по потреба, Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува при исплатата на пензиите и инвалидните што им припаѓаат на уживателите од 1 јули 1952 година по Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалидните.

Бр. 10906

31 јули 1952 година

Белград

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ,

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за индустрија и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

510.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за укинување Новинарската и дипломатската висока школа во Белград („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/52), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕМИН НА СТУДЕНТИТЕ ОД УКИНАТАТА НОВИНАРСКА И ДИПЛОМАТСКА ВИСОКА ШКОЛА ВО БЕЛГРАД НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ

1. На студентите од укинатата Новинарска и дипломатската висока школа во Белград што имаат четири односно шест заверени семестри, а ги продолжуваат студиите на економски, правен и филозофски факултет и на географската група на природно-математички факултет им се признаваат четири семестри и следните испити од предметите:

а) на економски факултет: Економска географија на ФНРЈ, Економска географија на светот, Правен систем на ФНРЈ како Уставно право на ФНРЈ I и II дел, Политичка економија I и II дел како парцијални испити од прва и втора година и странските јазици што ги положило како задолжителни предмети, ако се изучуваат тие јазици на економски факултет;

б) на правен факултет: Политичка економија I и II дел, Правен систем на ФНРЈ како Уставно право на ФНРЈ, Историја на дипломатијата како Дипломатска историја, Меѓународно јавно право, Меѓународно приватно право и странските јазици што ги положило како задолжителни предмети, ако се изучуваат тие јазици на правен факултет;

в) на филозофски факултет:

— на филозофската и педагошката група: Политичка економија I и II дел, Историја на филозофијата како парцијален испит од прва и втора година и странските јазици што ги положило како задолжителни предмети, ако се изучуваат тие јазици на овие групи;

— на групите за странски јазици (според главниот странски јазик што го изучувале): странските јазици што ги положило како задолжителни предмети, но само како годишни испити од прва и втора година односно група за странски јазици;

— на други групи на филозофски факултет и на географската група на природно-математички факултет: Политичка економија I и II дел, Историја на филозофијата и странските јазици што ги положило како задолжителни предмети, ако се изучуваат тие предмети на овие групи.

Положените испити на укинатата Новинарска и дипломатската висока школа од предметот Општа историја I и II дел, односно од предметите Економска географија на ФНРЈ и Економска географија на светот, се признаваат на филозофски факултет односно

на географската група на природно-математички факултет како парцијални испити со полагање дополнителен испит во обемот што ќе го определи советот на факултетот.

2) Студентите од укинатата Новинарска и дипломатската висока школа што ќе се запишат на факултетите од претходната точка, можат заостанатите испити — спрема признаените семестри — да ги полагаат во испитните срокови што важат за апсолвентите на односните факултети.

3) На студентите од укинатата Новинарска и дипломатската висока школа што ќе ги продолжат студиите на факултетите од точ. 1, а имаат шест заверени семестри, советот на односниот факултет ќе им го признае дополнително петтиот и шестиот семестар ако ги положат сите заостанати испити за тие семестри до запишувањето во зимскиот семестар на школската 1953/54 година.

4) Апсолвентите од укинатата Новинарска и дипломатската висока школа можат да ги полагаат преостанатите завршни испити по досегашниот наставен план и програмата на таа школа во есенскиот (септемврски) срок 1952 година, а наредноа во зимскиот (јануарски) срок 1953 година. Преостанатите завршни испити ќе ги полагаат пред комисијата која ќе се формира од наставниците на таа школа.

На апсолвентите што ќе дипломираат во сроките од претходниот став ќе им се издаде диплома за завршените студии на Новинарската и дипломатската висока школа.

Апсолвентите што не ќе дипломираат до крајот на јануари 1953 година, а ги продолжат студиите на факултетите од точ. 1, ќе им се признаат семестрите и положените испити според одредбите од ова решение.

5) Сите други прашања во врска со преминот на студентите од укинатата Новинарска и дипломатската висока школа на други факултети ќе ги решаваат во својата надлежност советите на односните факултети во рамките на одредбите од ова решение.

6) Студентите од укинатата Новинарска и дипломатската висока школа го задржуваат статусот на студенти до почетокот на школската 1952/53 година.

7) Одредбите од ова решение важат во сето и за вонредните студенти од укинатата Новинарска и дипломатската висока школа.

8) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5718

1 август 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за наука и култура,

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

511.

Врз основа на точ. 2 од Решението за определување одделна такса за сместување во угостелските дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ОДДЕЛНА ТАКСА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ

1) Одредбите под ж) на точ. 1 од Решението за ослободување од плаќање одделна такса за сместување во угостителските дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/52) се менува и гласи:

„ж) шоферите, послугата и канцеларскиот персонал на дипломатските мисии кога ќе се сместат во придружба на дипломати во пансионски угостителски дуќани во туристичките места“

2) Ова решение ќе се применува од 1 јули 1952 година.

Бр. 1593

31 јули 1952 година

Белград

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ,

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за индустрија и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во Правилникот за додатокот за теренска работа на службениците во геодетската служба, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 35 од 1 јули 1952 година се поткрала долу наведената грешка и дава следна

И С П Р А В К А

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОДАТОКОТ ЗА ТЕРЕНСКА РАБОТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ГЕОДЕТСКАТА СЛУЖБА

Во чл. 3, ст. 2, во третниот ред озгора место „90%“ треба да стои „95%“.

Од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 6 август 1952 год.

ВОЕНА УПРАВА НА ЈНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗОНА НА СЛОБОДНАТА ТЕРИТОРИЈА НА ТРСТ

„Службени лист Војне управе ЈНА Југословенске зоне Слободне Територије Трста“ во бројот 5 од 31 јули 1952 година објавува:

Наредба бр. 11 за проширување важноста на Кривичниот законик на ФНРЈ;

Наредба бр. 12 за проширување на Основниот закон за прекршоците на ФНРЈ;

Наредба бр. 13 за проширување важноста на Уредбата од Владата на ФНРЈ за основите на работењето на стопанските претпријатија;

Наредба бр. 14 за проширување важноста на Уредбата од Владата на ФНРЈ за распределба на фондот на платите и за заработките на работниците и службениците на стопанските претпријатија;

Наредба бр. 15 за проширување важноста на Уредбата од Владата на ФНРЈ за каматните стопи;

Наредба бр. 16 за проширување важноста на Уредбата од Владата на ФНРЈ за данокот на фондот на платите;

Наредба бр. 17 за проширување важноста на Уредбата од Владата на ФНРЈ за увозот и извозот на стоки и за девизното работење;

Наредба бр. 18 за проширување важноста на Уредбата од Владата на ФНРЈ за платите на работниците и службениците во задругите и задружните организации;

Наредба бр. 19 за проширување важноста на Уредбата од Владата на ФНРЈ за плаќање на работниците и наместениците запослени кај приватните работодавци;

Наредба бр. 20 за второ изменување и дополнување на Одлуката за уредување на народните судови;

Наредба бр. 21 за четврто изменување и дополнување на Одлуката за оснивањето и надлежноста на Јавното обвинителство за Истарското окружење;

Наредба бр. 22 за изменувања и дополнувања на Одлуката за Јавната арбитража;

Наредба бр. 23 за второ изменување на Одлуката за дисциплинската одговорност на јавните службеници.

СОДРЖАЈ:

	Страна
492. Задолжително толкување на чл. 6 од Законот за давање амнестија и помилување	765
493. Задолжително толкување на членот 87 став 7 од Законот за државните службеници	765
494. Наредба за изменувања и дополнувања на Наредбата за повластиците во угостителството за време на користење годишен одмор	765
495. Решение за обврската на определени стопански претпријатија да купуваат, чуваат и продаваат стоки по барање од Управата за материјални резерви	766
496. Правилник за изменувања на Правилникот за испитите за чинови на офицерите на Народната милиција	766
497. Наредба за измена на договорите за испорачка на огрев (дрво и јаглен) за широка потрошувачка	766
498. Напатствие за изменување на Напатствието за преводенето на службениците од здравствена струка на нови звања и плати	766
499. Решение за намалување единствените продажни цени на мало на брашно и лебот	767
500. Решение за снижување на единствените продажни цени на малу на маста и шеќерот	767
501. Решение за намалување единствените продажни цени на мало на тутунот и тутунските преработки	768
502. Напатствие за надокнада на разликите во цените на брашно, леб, маста, зејтинот за јадење и шеќерот настанати поради намалување на цените	768
503. Напатствие за начинот на надокнадата (регресот) на разликите во цената на шеќерот употребен во производството на претпријатијата на прехранбената индустрија	768
504. Напатствие за надокнада на разликите во цената на тутунот и тутунските преработки настанати поради намалувањето на цените	769
505. Решение за укинување на обезбеденото снабдување со огрев	769
506. Решение за давање еднакратна надокнада за неискористените потрошувачки карти за огрев	769
507. Решение за намалување тарифните ставови за превозење огрев наменет за широка потрошувачка	770
508. Решение за надокнада (регрес) 75% од износот на трошковите за превоз на запасите на огрев во државните претпријатија за трговија со огрев	770
509. Решение за исплата на дел од припадностите на уживателите на лични и фамилијарни пензии и инвалидни во бонови за купување индустриски стоки со попуст од 80%	770
510. Решение за премини на студентите од укинатата Новинарска и дипломатска висока школа во Белград на други факултети	771
511. Решение за изменувања и дополнувања на Решението за ослободување од плаќање одделна такса за сместување во угостителските дуќани	771
Исправка на Правилникот за додатокот за теренска работа на службениците во геодетската служба	772

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачка установа — Белград, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Директор е одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Печат во Југословенското штампарско претпријатие, Белград